



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 17 јуни 1966
Скопје
Број 19 Год. XXII

Претплата за 1966 год. изнесува 45 (4.500) дин. Овој број чини 0,45 (45) дин. Жиро сметка бр. 401-1-698

79.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УКИНУВАЊЕ НА ОКРУЖНИТЕ СУДОВИ ВО КУМАНОВО, ОХРИД, ТЕТОВО И ТИТОВ ВЕЛЕС

Се прогласува Законот за укинување на окружните судови во Куманово, Охрид, Тетово и Титов Велес, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на заедничката седница на Републичкиот собор и Организационо-политичкиот собор одржана на 16 јуни 1966 година.

У. бр. 17/66
17 јуни 1966 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видос Смилевски, с. р.

ЗАКОН

ЗА УКИНУВАЊЕ НА ОКРУЖНИТЕ СУДОВИ ВО КУМАНОВО, ОХРИД, ТЕТОВО И ТИТОВ ВЕЛЕС

Член 1

Се укинуваат окружните судови во Куманово, Охрид, Тетово и Титов Велес.

Укинатите окружни судови престануваат со работа на 30-VI-1966 година.

Член 2

Укинатите окружни судови на денот на престанокот со работа ќе ги заклучат уписниците и другите работни книги и, со свршените и несвршените предмети, депозити, корпоративни деловни книги и архивата, ќе ги предадат на окружниот суд што го опфаќа подрачјето на укинатиот окружен суд.

Член 3

Деловните престојории што ги користеле укинатите окружни судови ги превзема Републичкиот секретаријат за правосудство и организација на управата, заедно со правата и обврските настанати со нивното користење.

Член 4

Опремата и потрошниот материјал на укинатите окружни судови ќе ги распредели на судовите комисија што ќе ја образува Извршниот совет.

Член 5

На работниците на укинатите окружни судови Републичкиот секретаријат за правосудство и организација на управата ќе им исплатува личен до-

ход во висина на просечниот личен доход остварен во последниот претсметковен период, а за времето за кое тие според општиот акт на судот биле должни да останат на работа доколку пред истекот на тоа време не стапиле во работен однос.

Член 6

Завршните сметки за извршување на финансискиот план и за употребата на средствата за посебни намени за времето од I-I до 30-VI-1966 година на укинатите окружни судови, ќе ги состават најдоцна до 1-VIII-1966 година окружните судови што го опфаќаат подрачјето на укинатиот суд.

Завршната сметка на Окружниот суд во Охрид ќе ја состави Окружниот суд во Битола.

Член 7

Се овластува Републичкиот секретар за правосудство и организација на управата да донесе подзаконски прописи за начинот и времето на предавањето и преземањето на уписниците и другите работни книги, предметите, депозитите, корпоративни деловни книги и архивата.

Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

80.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОДРАЧЈАТА НА ОПШТИНСКИТЕ И ОКРУЖНИТЕ СУДОВИ ОД ОПШТА НАДЛЕЖНОСТ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Законот за изменување на Законот за подрачјата на општинските и окружните судови од општа надлежност во Социјалистичка Република Македонија,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на заедничката седница на Републичкиот собор и Организационо-политичкиот собор одржана на 16 јуни 1966 година.

У. бр. 18/66
17 јуни 1966 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видос Смилевски, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОДРАЧЈАТА НА ОПШТИНСКИТЕ И ОКРУЖНИТЕ СУДОВИ ОД ОПШТА НАДЛЕЖНОСТ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****Член 1**

Во Законот за подрачјата на општинските и окружните судови од општа надлежност во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 16/65), во називот и во член 1 зборовите „од општа надлежност во Социјалистичка Република Македонија“ се бришат.

Член 2

Член 3 се менува и гласи:

„Окружните судови ги опфаќаат подрачјата на следниве општински судови:

1. Окружниот суд во Битола — подрачјето на општинските судови во Битола, Крушево, Охрид, Прилеп, Ресен и Струга.

2. Окружниот суд во Скопје — подрачјата на општинските судови во Гостивар, Гевгелија, Дебар, Кавадарци, Кичево, Кратово, Крива Паланка, Куманово, Скопје I, Скопје II, Тетово и Титов Велес.

3. Окружниот суд во Штип — подрачјата на општинските судови во Берово, Делчево, Кочани, Радовиш, Свети Николе, Струмица и Штип“.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а одредбите од член 2 на Законот ќе се применуваат од 1 јули 1966 година.

81.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија издавам

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОДРАЧЈАТА НА ОКРУЖНИТЕ СТОПАНСКИ СУДОВИ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Се прогласува Законот за изменување на Законот за подрачјата на окружните стопански судови во Социјалистичка Република Македонија,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на заедничката седница на Републичкиот собор и Организационо-политичкиот собор одржана на 16 јуни 1966 година.

У. бр. 19/66

17 јуни 1966 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ.
Видое Смилевски, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОДРАЧЈАТА НА ОКРУЖНИТЕ СТОПАНСКИ СУДОВИ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****Член 1**

Во Законот за подрачјата на окружните стопански судови во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 16/65) во називот и во член 1 зборовите „во Социјалистичка Република Македонија“ се бришат.

Член 2

Во член 2 став 1 точките 1 и 2 се менуваат и гласат:

„1. Окружниот стопански суд во Битола — подрачјата на општините Битола, Демир Хисар, Крушево, Охрид, Прилеп, Ресен и Струга;

2. Окружниот стопански суд во Скопје — подрачјата на општините Брод, Валандово, Гевгелија, Гостивар, Дебар, Идадија, Кавадарци, Кале, Кичево, Кисела Вода, Кратово, Крива Паланка, Куманово, Неготино, Тетово и Титов Велес“.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а одредбите на член 2 на Законот ќе се применуваат од 1 јули 1966 година.

82.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија издавам

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАДОМЕСТОЦИТЕ НА СВЕДОЦИТЕ, ВЕШТАЦИТЕ И ТОЛКУВАЧИТЕ ВО УПРАВНАТА ПОСТАПКА**

Се прогласува Законот за надоместоците на сведоците, вештаците и толкувачите во управната постапка,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на заедничката седница на Републичкиот собор и Организационо-политичкиот собор на заедничката седница одржана на 16 јуни 1966 година.

У. бр. 16/66

17 јуни 1966 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

ЗАКОН**ЗА НАДОМЕСТОЦИТЕ НА СВЕДОЦИТЕ, ВЕШТАЦИТЕ И ТОЛКУВАЧИТЕ ВО УПРАВНАТА ПОСТАПКА****I — ОПШТИ ОДРЕДБИ****Член 1**

Надоместоците на сведоците, вештаците и толкувачите опфаќаат патни трошоци, трошоци за храна и ноќевање (дневница), надоместок за загубена заработувачка, како и надоместок на трошоците околу вештачењето и награда на вештаците и толкувачите.

Член 2

Сведоците, вештаците и толкувачите се должни по барање од органот што ја води постапката (орган) да поднесат докази за сторените издатоци, а ако се во работен однос и доказ за височината на загубената заработувачка.

Член 3

На сведоците, вештаците и толкувачите што за ист ден или за повеќе денови едноподруго се повикани по два или повеќе разни предмети, им припаѓа само еднократен износ на патните трошоци, на дневниците и на надоместокот за загубена заработувачка.

Во случаите од претходниот став на вештаците и толкувачите им припаѓа награда за секое извршено вештачење односно толкување, а на вештаците и надоместок на трошоците за секое одделно вештачење.

Член 4

На сведокот на кој поради болест, телесни недостатоци или старост му е потребен придружник, а органот најде дека неговото сведочење е неопходно, му припаѓа надоместок на трошоците и за придружникот според член 8—17 од овој закон.

Член 5

Ако странката е ослободена од поднесување трошоци според член 120 од Законот за општата управна постапка, трошоците на сведоците, вештаците и толкувачите, вклучувајќи ја тука и наградата на вештаците и толкувачите како и трошоците околу вештачењето, се исплатуваат од средствата на органот.

Член 6

Ако сведочењето, вештачењето или толкувањето се врши пред замолен орган, за барањето за надоместок односно награда одлучува замоленият орган односно службеното лице што постапило по замолицата.

Ако органот што ја води постапката не му го исплатил однапред на замоленият орган потребниот износ за покривање на трошоците, надоместокот односно наградата ја исплатува замоленият орган од своите претсметковни средства, а органот што ја води постапката е должен на барање од замоленият орган да му го надомести исплатениот износ.

Член 7

Ако е однапред положен потребниот износ за покривање на трошоците (член 116 од ЗОУП) органот ќе определи во заклучокот определениот износ на сведокот, вештакот или толкувачот да им се исплати од положениот износ.

Ако по извршеното службено дејство се утврди дека положениот износ е недостатен за покривање на надоместоците на сведокот, вештакот или толкувачот, органот ќе ја покани странката во определен рок да ја внесе разликата помеѓу првобитно положениот и потребниот износ за покривање на надоместоците.

Вишокот од положениот износ и се враќа на странката.

II — НАДОМЕСТОЦИ НА СВЕДОЦИТЕ, ВЕШТАЦИТЕ И ТОЛКУВАЧИТЕ

1. Патни трошоци

Член 8

Патните трошоци опфаќаат надоместок за превоз со средства во јавниот сообраќај односно надоместок во вид на километража.

Трошоците од претходниот став ги опфаќаат издатоците за патување од престојувалиштето до местото каде што треба да се изврши сведочење, вештачење или толкување и за враќање во престојувалиштето.

Член 9

Патни трошоци се исплатуваат во височина предвидена за патување по најкус пат и со најевтино сообраќајно средство.

Поскапо сообраќајно средство може да се употреби ако трошоците за превоз со поефтино сообраќајно средство заедно со другите трошоци (загубено време и сл.) што би настанале поради употреба на поефтиното сообраќајно средство, би изнеле повеќе од трошоците за превоз со поскапо сообраќајно средство.

Член 10

Патните трошоци се надоместуваат во височина на фактичните издатоци за патување со патнички воз или брод во II класа или со автобус. За патување со брз воз патни трошоци припаѓаат само ако патувањето е извршено на релација подолга од 50 км. во еден правец.

На воените инвалиди од војните од I до IV група заклучно и на инвалидите на трудот од I категорија инвалидност им се признаваат патни трошоци за превоз со I класа патнички или брз воз односно со брод.

Член 11

Патни трошоци не му припаѓаат на сведок, вештак или толкувач што има право на постојан бесплатен превоз.

Член 12

На сведоците, вештаците и толкувачите им припаѓаат патни трошоци во вид на километража, само на релација на која не сообраќа средство на јавниот сообраќај, кога не сообраќа во погодно време или ако од други причини не било можно да се употреби тоа средство.

Патни трошоци во вид на километража припаѓаат само ако оддалеченоста од престојувалиштето до местото каде треба да се изврши сведочење, вештачење или толкување, односно од престојувалиштето до железничката или автобусната станица или пристаништето е поголемо од 4 км. во еден правец доколку на таа релација не сообраќа средство на јавниот сообраќај.

Износот на патните трошоци се пресметува според поминатите километри. Како поминат километар се смета и секој започнат километар.

Километражата се пресметува врз основа на службените податоци од општинското собрание или друг овластен орган.

Височината на надоместокот за километража се определува според општиот акт на органот кој се применува на неговите работници.

2. Трошоци за храна и ноќевање (дневница)**Член 13**

Дневницата ги опфаќа само нужните издатоци за храна и ноќевање за време на престојот на сведок, вештак или толкувач надвор од престојувалиштето.

Дневница припаѓа само ако сведокот, вештакот или толкувачот поминал надвор од престојувалиштето повеќе од 8 часови.

Во времето за кое се определува дневницата се засметува и времето потребно за доаѓање во местото каде што сведокот, вештакот или толкувачот треба да ја изврши својата должност како и за враќање во престојувалиштето.

Член 14

Височината на дневницата ја одредува во паушален износ органот, земајќи ја предвид цената на храната и ноќевањето во соодветното место.

Височината на дневницата не може да го надмине износот што му се признава на органот во материјални трошоци за службено патување на неговите работници утврден со општиот акт ниту да биде помал од половината на тој износ.

3. Надоместок за загубена заработувачка**Член 15**

Надоместок за загубена заработувачка им припаѓа само на оние сведоци, вештаци и толкувачи кои се во работен однос и кои заради вршењето на својата должност ја губат заработувачката, како и на земјоделците, занаетчиите и другите лица што вршат самостојна професионална или стопанска дејност.

Член 16

На земјоделците, занаетчиите и на другите лица што вршат самостојна професионална или стопанска дејност им припаѓа надоместок за загубена заработувачка во износ кој не може да биде поголем од 40 динари дневно.

Височината на надоместокот, во границите од претходниот став, се одредува според загубеното време и карактерот на работата што ја врши лицето кому му припаѓа надоместокот, а за земјоделците и според годишното време.

Член 17

На лицата запослени кај приватни работодаатели височината на надоместокот за загубена заработувачка се одредува врз основа на договорот за работа или потврда од органот за социјално осигурување за износот на пријавената заработувачка или на друг подобен начин.

4. Награда на вештаците и толкувачите**Член 18**

На вештакот му припаѓа награда за давање на наоди и мислења.

Височината на наградата се одредува за секој конкретен случај, по слободна оценка, земајќи го предвид вложениот труд и сложеноста на предметот.

Кога за работата на одделни категории стручни лица постојат посебни прописи, наградата за вештачење се одредува според тие прописи.

Член 19

Кога вештачењето и е доверено на работна организација наградата за вештачење и припаѓа на таа организација.

Работната организација на која и е доверено вештачењето има право и на надоместок на трошоците за вештачење.

Член 20

Височината на наградата на толкувачите се одредува според прописите за постојаните судски преведувачи. На толкувачите им припаѓа награда и кога сослушувањето на глупоними, или само на глупи или само на неми, се врши преку толкувач.

Височината на наградата во случајот од претходниот став се одредува по слободна оценка.

5. Надоместок на трошоците сторени околу вештачењето**Член 21**

Вештаците имаат право и на надоместок за потрошениот материјал и за другите издатоци што ги имале во врска со вештачењето.

Во случајот од претходниот став вештаците можат да бараат аванс.

Ако вештакот користел уреди или материјали од работна организација правото на надоместок на фактичните издатоци и прапаѓа на таа организација.

Член 22

Надоместокот на трошоците од член 8—17 на овој закон му припаѓа и на лице што по одобрение од органот му помагало на вештакот при вештачењето. Височината на наградата на ова лице се одредува по слободна оценка.

Кога за вршење увид, вештачење или некои други дејствија во постапката е потребно да се извршат посебни работи на лицата што ќе ги извршат тие работи им се исплатува надоместок според спогодбата што ќе ја заклучи со нив органот.

III — ЗАВРШНА ОДРЕДБА**Член 23**

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

83.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија издавам

**У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНОТО
ПРАВООБРАНИТЕЛСТВО**

Се прогласува Законот за јавното правобранителство што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на заедничката седница на Републичкиот собор и Организационо-политичкиот собор одржана на 16 јуни 1966 година.

У. бр. 20/66
17 јуни 1966 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видо Смилевски, с. р.

ЗАКОН ЗА ЈАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО

Член 1

Во Социјалистичка Република Македонија функциите на јавното правобранителство ги вршат: Републичкото јавно правобранителство, општинските јавни правобранителства и Јавното правобранителство на град Скопје (јавно правобранителство).

Член 2

Републичкото јавно правобранителство е орган на Социјалистичка Република Македонија кој пред судовите и другите органи ја застапува Републиката, нејзините органи и фондови кои имаат својство на правно лице, како и установите што врз основа на посебен закон се должни да вршат определена дејност или работи од посебен општествен интерес за кои остваруваат надоместок од Републичкиот буџет или од републички општествен фонд кој има својство на правно лице.

Член 3

Општинското јавно правобранителство е орган на општината кој пред судовите и другите органи ја застапува општината за која е основано, месните заедници во општината, општинските органи и фондови кои имаат својство на правно лице, како и установите што врз основа на посебен закон се должни да вршат определена дејност или работи од посебен општествен интерес за кои остваруваат надоместок од буџетот на општината или од општински општествен фонд кој има својство на правно лице.

Член 4

Јавното правобранителство на град Скопје го застапува пред судовите и другите органи градот Скопје, неговите органи и фондови кои имаат својство на правно лице, како и установите, што, врз основа на посебен закон, се должни да вршат определена дејност или работи од посебен општествен интерес за кои остваруваат надоместок од буџетот на град Скопје или од градски општествен фонд кој има својство на правно лице.

Член 5

Јавното правобранителство соработува со правосудните органи по прашањата од заеднички интерес за остварувањето на своите задачи, како и во решавањето на кадровските, материјалните и други прашања од значење за работата на правосудните органи.

По прашањата од значење за остварувањето на своите функции јавното правобранителство соработува и со органите на управата.

Член 6

Јавното правобранителство може пред домашните судови и други органи да застапува и работни организации што ќе го овластат, ако немаат организирана правна служба за застапување пред суд.

Член 7

Јавното правобранителство им дава на корисниците на општествениот имот, по нивно барање, правни мислења во врска со склучувањето на имотно-правни договори и по други имотно-правни прашања и им укажува друга стручна помош, особено, заради отстранување непотребно спорење и причинување штета на општествениот имот.

Член 8

Средства за работа на Републичкото јавно правобранителство се обезбедуваат во републичкиот буџет, а за работа на општинското јавно правобранителство во буџетот на општината.

Ако за две или повеќе општини е основано едно општинско јавно правобранителство средствата за работа се обезбедуваат во буџетот на општината на чие подрачје се наоѓа седиштето на јавното правобранителство. Учеството на другите општини во обезбедувањето на средствата за работа спогодбено го определуваат општинските собранија.

Средства за работа на Јавното правобранителство на град Скопје се обезбедуваат во буџетот на градот.

Член 9

Трошоците за застапување од страна на јавното правобранителство се определуваат според Тарифата за наградите на адвокатите и се уплатуваат во буџетот на општествено-политичката заедница која обезбедува средства за работа на јавното правобранителство.

Член 10

Републичкиот јавен правобранител го именува и разрешува од должност Собранието на Социјалистичка Република Македонија по предлог од Извршниот совет.

Општинскиот јавен правобранител го именува и разрешува од должност собранието на општината.

Ако за две или повеќе општини е образувано едно јавно правобранителство, општинскиот јавен правобранител го именуваат и разрешуваат од должност собранијата на тие општини.

Во случаите од претходниот став општинскиот јавен правобранител е именуван ако го именувале сите општински собранија, а е разрешен ако го разрешило едно општинско собрание.

Јавниот правобранител на град Скопје го именува и разрешува од должност Градското собрание на Скопје.

Член 11

Замениците на републичкиот јавен правобранител ги назначува и ги разрешува од должност Извршниот совет по предлог од републичкиот јавен правобранител.

Замениците на општинскиот јавен правобранител ги назначува и разрешува од должност собранието на општината по предлог од општинскиот јавен правобранител.

Ако за две или повеќе општини е образувано едно јавно правобранителство, замениците на општинскиот јавен правобранител ги назначуваат и разрешуваат од должност собранијата на тие општини, по предлог од општинскиот јавен правобранител.

Во случаите од претходниот став замениците на општинскиот јавен правобранител се назначени ако ги назначиле сите општински собранија, а се разрешени ако ги разрешило едно општинско собрание.

Замениците на јавниот правобранител на град Скопје ги назначува и разрешува од должност Градското собрание на Скопје по предлог од јавниот правобранител на град Скопје.

Член 12

Јавниот правобранител и неговите заменици се именуваат односно се назначуваат за време од осум

години и по истекот на тоа време можат да бидат повторно именувани односно назначени.

На јавките правобранители и нивните заменици, што по истекот на определеното време не ќе бидат повторно именувани односно назначени, се применуваат одредбите што важат за судиите на судовите од општа надлежност.

Член 13

Пред стапувањето на должност јавниот правобранител и неговите заменици ја даваат следнава свечена изјава:

„Изјавувам дека во својата работа ќе се придружувам кон Уставот и законите, дека својата должност во јавното правобранителство ќе ја вршам совесно и непристрасно и дека ќе го штитам поредокот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија“.

Републичкиот јавен правобранител изјавата ја дава пред претседателот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, а замениците пред Републичкиот јавен правобранител.

Општинскиот јавен правобранител и јавниот правобранител на град Скопје изјавата ја даваат пред претседателот на собранието што го именувало, а замениците пред јавниот правобранител.

Општинскиот јавен правобранител што е именуван од две или повеќе општински собранија свечената изјава ја дава пред претседателот на Собранието на општината на чие подрачје е седиштето на јавното правобранителство.

Член 14

Бројот на приправничките места во општинското јавно правобранителство и Јавното правобранителство на град Скопје се предвидува со правилникот на јавното правобранителство.

Член 15

Со влегувањето во сила на овој закон престанува да важи член 22 од Законот за Градското собрание на Скопје („Службен весник на СРМ“ бр. 27/65).

Член 16

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

84.

Врз основа на член 6 од Законот за судовите од општа надлежност („Службен весник на СРМ“ бр. 42/65) и член 3 од Законот за стопанските судови во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 42/65), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор одржана на 16 јуни 1966 година донесе

ОДЛУКА

ЗА НАДОМЕСТОЦИТЕ НА СУДИИТЕ-ПОРОТНИЦИ НА ОКРУЖНИТЕ СУДОВИ, СТОПАНСКИТЕ СУДОВИ И ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА И ЗА НАГРАДИТЕ НА СУДИИТЕ-ПОРОТНИЦИ НА СТОПАНСКИТЕ СУДОВИ

I

На судиите-поротници на окружните судови, стопанските судови и Врховниот суд на Македонија

(судиите-поротници) им се исплатува надоместок на трошоците за патување, како и за прехрана и ноќевање (дневница) сторени во вршење на судиската функција во висина утврдена со оваа одлука.

На судиите-поротници на стопанските судови им се исплатува и награда според оваа одлука.

II

Надоместок на личниот доход на судиите-поротници што се во работен однос се исплатува според член 83 од Основниот закон за работните односи („Службен лист на СФРЈ“ бр. 17/65).

На судиите-поротници што вршат самостојна професионална или стопанска дејност, ако поради вршење на судиската функција губат од својата заработувачка, им се исплатува надоместок во паушален износ до 40 динари дневно според времето поминато во судот.

Висината на надоместокот од претходниот етап за земјоделците се утврдува и според годишното време во кое ја вршат судиската функција.

На пензионерите, домаќинките и другите лица што не се во работен однос им се исплатува за вршење на судиската функција надоместок во паушален износ до 30 динари дневно според времето поминато во судот.

III

На судиите-поротници што живеат надвор од седиштето на судот им се исплатува дневница и надоместок за личен превоз во износите кои, според општиот акт на судот, се признаваат во материјални трошоци.

IV

Висината на наградата на судиите-поротници на стопанските судови се определува според времето поминато во судот и сложеноста на предметот до 30 динари дневно.

V

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Уредбата за дневниците и накнадите на судиите-поротници („Службен весник на НРМ“ бр. 23/53 и бр. 18/56).

VI

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 23	Претседател
17 јуни 1966 година	на Собранието на СРМ,
Скопје	Видое Смилевоки, стр.

85.

Врз основа на член 2а став 1 од Законот за патишта („Службен весник на НРМ“ бр. 11/63 и „Службен весник на СРМ“ бр. 15/65), Извршниот совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЈАВНИ ПАТИШТА ОД II И III РЕД

1. Во точката 2 од Одлуката за определување на јавни патишта од II и III ред („Службен вес-

ник на СРМ“ бр. 43/65) по точка 560 се додава нова точка која гласи: „561 Гостивар — Самоков — Мала Река“.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 09-159/1
13 мај 1966 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Никола Минчев, с. р.

86.

Врз основа на член 89 од Законот за гимназијата („Службен весник на СРМ“ бр. 31/65), Републичкиот секретар за образование, наука и култура донесува

П Р А В И Л Н И К ЗА ПОЛАГАЊЕТО НА ПОПРАВНИТЕ, КЛАСНИТЕ, ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ И ВОНРЕДНИТЕ ИСПИТИ ВО ГИМНАЗИЈАТА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Полагањето на поправните, класните, дополнителните и вонредните испити во гимназијата се врши според одредбите на овој правилник.

Член 2

Поправен испит по еден или два предмета полагаат редовните ученици на гимназијата кои на крајот на учебната работна година имаат негативна бројна оценка по тие предмети.

Член 3

Класен испит по еден, повеќе или по сите предмети полагаат редовните ученици на гимназијата кои на крајот на учебната работна година, од оправдани причини не можеле да бидат оценети по тие предмети. За оправданоста на причините поради кои ученикот не можел да биде оценет одлучува наставничкиот колегиум на паралелката.

Учениците од претходниот став кои на крајот на учебната работна година по предметите по кои се оценети веќе добиле три или повеќе негативни оценки не се упатуваат на полагање класен испит.

Член 4

Дополнителен испит за еден или повеќе класови на гимназијата полагаат учениците кои по завршувањето на соодветен клас на друго училиште или друга насока на гимназија преминуваат во гимназијата.

Ако ученикот од претходниот став сака да полага дополнителен испит за втори или понатамошен клас на гимназијата, на дополнителен испит од тој клас се допушта откако успешно ќе го положи дополнителниот испит за претходните класови.

Дополнителниот испит за одделен клас на гимназијата се полага од предметите на тој клас што не се изучувале во училиштето од кое ученикот преминува или се изучувале со знатно помал обем.

Член 5

Вонреден испит за еден или повеќе класови на гимназијата полагаат лицата кои не се редовни ученици, а имаат претходно образование што со Законот за гимназијата се бара за упис во класот за кој лицето полага вонреден испит. Ако кандидатот полага вонреден испит за два или повеќе класови, на вонреден испит за повисок клас се допушта откако со успех ќе ги положи испитите по сите предмети од претходниот клас.

На редовниот ученик на одделен клас на гимназијата што се истакнува со своите способности, знаења и работни навики, за да му се овозможи побрзо напредување, може да му се одобри полагање вонреден испит за наредниот клас во јунскиот и августовскиот рок на истата учебна година, но најмногу двапати во текот на школувањето во гимназијата.

По исклучок од одредбите на ст. 1 од овој член, на редовен ученик кој на крајот на учебната работна година е упатен да го повтори класот, може да му се одобри полагање вонреден испит за тој клас најдоцна до 30 септември наредната учебна година. Ако ученикот го положи испитот, се здобива со право на упис во наредниот клас во истата учебна година.

Член 6

Вонреден и дополнителен испит може да се полага:

1. во еден испитен рок за еден или повеќе класови по сите предмети;
2. во повеќе испитни рокови по група предмети од еден клас.

Член 7

Вонредно може да се полага и завршниот испит во гимназијата.

Вонредното полагање на завршниот испит се врши по прописите за полагањето на завршниот испит во гимназијата.

Член 8

Поправните, класните и вонредните испити од член 5 став 2 од овој правилник можат да се полагаат само во гимназијата во која ученикот е запишан за редовен ученик.

Член 9

Дополнителните и вонредните испити од член 5 ст. 1 од овој правилник можат да се полагаат во секоја гимназија во која се изведува настава за класот за кој кандидатот полага испит.

Кандидатот што го започнал полагањето на вонредниот и дополнителниот испит за еден клас во една гимназија, полагањето на тој клас е дозволен да го заврши во истата гимназија.

Член 10

Вонредните испити се полагаат според наставниот план и програма што се пропишани за редовните ученици на гимназијата. Лицата постари од 20 години се ослободуваат од полагањето на испитот по предметот физичко воспитување, а ако не се обврзани на предвојничка обука и од испитот по предметот предвојничка обука.

Предметите и програмата за дополнителниот испит за секој одделен случај ги утврдува наставничкиот колегиум на гимназијата по извршена споредба помеѓу пропишаниот наставен план и програмата на гимназијата и наставниот план и програмата на училиштето од кое кандидатот преминува.

Член 11

Поправните, класните, дополнителните и вонредните испити, по правило, се полагаат на наставниот јазик на гимназијата. По барање на кандидатот, наставничкиот колегиум на гимназијата може да одобри испитите да се полагаат и на друг наставен јазик.

Член 12

Успехот постигнат на поправниот, класниот, дополнителниот и вонредниот испит се оценува како и успехот на редовните ученици.

Кандидатите што полагаат дополнителен и вонреден испит не се оценуваат по поведење.

На кандидатите што полагаат дополнителен испит не им се утврдува оценка за општиот успех.

Член 13

Поправните испити во гимназијата се изведуваат во месец август. Учениците од завршниот клас на гимназијата поправниот испит можат да го полагаат во јуни или август, пред почетокот на завршниот испит.

Класните испити во гимназијата се изведуваат во месец јуни.

Вонредните и дополнителните испити се полагаат во три редовни испитни рокови: јунски, августовски и јануарски. По барање на кандидатите управниот одбор на гимназијата, по прибавено мислење од наставничкиот колегиум, може да одобри и вонредни рокови за полагање на овие испити.

Член 14

Поправниот и класниот испит по одделни предмети може да се полага еднаш.

Учениците кои на класниот испит добиле негативна оценка по еден или два предмети се упатуваат на поправен испит по тие предмети.

Ученикот кој на класниот испит добиле негативни оценки по три или повеќе предмети или не се јави на испитот се упатува да го повтори класот.

Ако ученикот не го положи поправниот испит или не се јави на испитот се упатува да го повтори класот.

Член 15

Вонредните и дополнителните испити по одделен предмет можат да се полагаат неограничено.

Кандидатот што го започнал полагањето на дополнителниот и вонредниот испит за еден клас е должен да ги положи испитите по сите предмети за тој клас најдоцна во рок од две години (шест редовни испитни рокови) сметајќи од денот на започнувањето на испитот.

На кандидатот кој во рокот од претходниот став не ги положи со успех сите предмети од започнатиот клас му се ништаат положените испити и се упатува на повторно полагање испит за тој клас.

Одредбите од претходниот став не се применуваат на кандидатите што полагањето на класот не го свршиле во двегодишниот рок по оправдани причини (болест, воена вежба, отслужување на редовниот воен рок и сл.). По барање на овие кандидати течењето на двегодишниот рок се прекинува со настапувањето на причината, и одново почнува да тече по нејзиниот престанок. Решение за прекинување на течењето на рокот односно на неговото поновно почнување донесува директорот на гимназијата.

II. ПРИЈАВУВАЊЕ ЗА ИСПИТ

Член 16

Лицето што сака да полага поправен, класен, дополнителен или вонреден испит поднесува до гимназијата писмено барање во рокот што ќе го определи управниот одбор на гимназијата.

Управниот одбор на гимназијата може да го уважи барањето поднесено и по определениот рок ако најде дека пропуштањето на првиот рок станало од оправдани причини.

Кон барањето кандидатот прилага свидетелство за претходното образование, а кандидатите што полагаат дополнителен и вонреден испит и извод од матичната книга на родените. Во барањето се наведува целиот тек на претходното образование и се означува испитот и класот што кандидатот сака да го полага и во кои рокови сака да полага.

Својот идентитет кандидатот го докажува со лична карта или на друг погоден начин. Идентитетот на кандидатот го утврдува испитната комисија.

Член 17

Одобрение за полагање на поправен, класен, дополнителен и вонреден испит и распоред на испитите дава, односно врши директорот на гимназијата по прибавено мислење од наставничкиот колегиум на гимназијата.

На кандидатите на кои им е одобрено полагање вонреден испит им се издава книшка (индекс) на вонредни ученици.

Член 18

Ако ученикот истовремено се упатува на полагање и класен и поправен испит, прво се допушта на класниот па потоа на поправниот испит доколку по полагањето на класниот испит има вкупно една или две негативни оценки (член 2 од овој правилник).

Член 19

На лице кое има намера да полага дополнителен и вонреден испит директорот на гимназијата може да му одобри посетување на наставата согласно одредбите од член 92 од Законот за гимназијата.

III. ИСПИТНИ КОМИСИИ И НАЧИН НА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИТЕ

Член 20

Поправните, класните, дополнителните и вонредните испити во гимназијата се полагаат пред ис-

питна комисија што ја именува наставничкиот колегиум на гимназијата.

Испитната комисија се состои од три члена: претседател, постојан член и член испитувач за предметот што се полага.

Комисијата работи во полн состав.

Член 21

Поправниот, класниот, дополнителниот и вонредниот испит за одделни наставни предмети се состои од писмен и устен дел или само од устен дел. Писмен дел од испитот се полага по оние предмети за кои со наставната програма е пропишано да се работат писмени задачи.

Член 22

За писмениот дел од испитот испитувачот полага пет теми односно групи задачи, а испитната комисија одредува три, од кои кандидатот избира една за писмена работа.

Кога повеќе кандидати во исто време полагаат испит за ист клас, за писмениот испит се даваат исти теми односно група задачи за сите кандидати.

Писмениот дел од испитот трае два наставни часа.

Член 23

Испитната комисија обезбедува кандидатите писмената задача да ја работат непречено и самостојно.

Кандидатот што писмената задача не ја работи самостојно прво ќе биде опоменат за тоа, а во повторен случај испитната комисија ќе го земе предвид овој факт при утврдувањето на оценката за успехот на кандидатот.

На ист начин ќе се постапи и со кандидатот што со своето држање го попречува текот на писмениот или усниот испит.

За исклучително тешки престапи од претходниот став по предлог на испитната комисија директорот на гимназијата може да одлучи кандидатот да се отстрани од полагањето на испитот во тој испитен рок.

Член 24

Писмената работа ја прегледуваат и оценуваат сите членови на испитната комисија. Оценката мора да биде образложена.

Член 25

На усниот дел од испитот кандидатите се допуштаат без оглед на успехот што го покажале на писмениот дел од испитот.

Член 26

На усниот дел од испитот испитувачот му поставува прашања на кандидатот непосредно, при што тој води сметка со прашањата да бидат опфатени сите делови на пропишаната наставна програма.

Член 27

Усниот дел од испитот на кандидатот по одделен предмет трае додека не се добие уверување на знаењата на кандидатот, но најмногу 45 минути.

Член 28

По завршениот устен дел од испитот по одделен предмет испитната комисија ја утврдува оценката на успехот за тој предмет.

Член 29

Општиот успех на кандидатот што полага поправен, класен и вонреден испит го утврдува испитната комисија по завршувањето на испитите по сите предмети од класот за кој кандидатот полага испит.

Член 30

Ученикот односно кандидатот го положил поправниот, класниот, дополнителниот и вонредниот испит ако по сите предмети добил позитивни оценки.

Член 31

Ако кандидатот што полага поправен, класен, дополнителен или вонреден испит не е задоволен со оценките што му ги утврдила испитната комисија има право да поднесе образложен приговор до наставничкиот колегиум на гимназијата во рок од 3 дена од соопштувањето на оценките.

Наставничкиот колегиум ја оценува оправданоста на приговорот и ако ги уважи причините може да му одобри на кандидатот повторно полагање на испитот во истиот испитен рок. Во тој случај испитната комисија се проширува и во неа влегуваат, покрај другите членови (чл. 20), директорот на гимназијата и просветен советник на надлежниот завод за школство.

Наставничкиот колегиум на гимназијата е должен да донесе решение по приговорот и за тоа да го извести кандидатот најдоцна во рок од 7 дена. Со решението за уважување на приговорот се определува и денот на повторното полагање на испитот.

IV. ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ИСПИТИТЕ

Член 32

За текот на полагањето на испитите постојаниот член на испитната комисија води записник за секој кандидат посебно.

Записникот го потпишуваат сите членови на испитната комисија.

Член 33

Ако некој член на испитната комисија има издвоено мислење за оценката на кандидатот или за некоја друга одлука на испитната комисија може да побара во записникот да се внесе неговото издвоено мислење.

Член 34

За учениците што полагаат поправен и класен испит резултатите од испитот се внесуваат во класната книга на класот што го учеле.

Член 35

За кандидатите што полагаат вонреден или дополнителен испит во гимназијата се води посебна матична книга.

Матичната книга ја води претседателот на испитната комисија. Директорот на гимназијата се грижи за уредното водење на матичната книга.

Член 36

На учениците што полагаале поправен и класен испит, резултатите од испитот им се соопштуваат преку ученичката книшка во која се внесува за-

белешка: ученикот _____

(фамилијарно и родено име)

полагаше поправен класен испит за _____ клас во времето од _____ до _____ 19____ година и го покажа следниот успех: _____

(предмет)

_____ () _____ ()
(оценка) (предмет) (оценка)

Записник бр. _____ од _____ 19____ година.

Според тоа ученикот го (не го) заврши _____ клас на гимназијата со општ успех _____

М. П. ДИРЕКТОР,

Член 37

На кандидатите што полагаале дополнителен испит резултатите од испитот им се соопштуваат усно, а ако со успех ги положиле сите предмети што им се споредени за полагање дополнителен испит, во документот со кој се пријавиле на испитот се внесува забелешка: _____

(фамилијарно и родено име)

_____ полагаше дополнителен испит за _____ клас гимназија во времето од _____ до _____ 19____ година и го покажа следниот успех:

_____ ()
(предмет) (оценка)

_____ ()
(предмет) (оценка)

Записник бр. _____ од _____ 19____ год.

Според покажаниот успех кандидатот го положи дополнителниот испит за _____ клас гимназија и се здоби со право на упис во наредниот клас на гимназија.

ДИРЕКТОР,

М. П.

Член 38

На кандидатите што полагаале вонреден испит резултатите од испитот им се соопштуваат преку книшката (индекс) во која се внесува забелешка:

_____ полага-
(фамилијарно и родено име на кандидатот)
ше вонреден испит за _____ клас во времето од _____ до _____ 19____ година и го покажа следниот успех:

_____ ()
(предмет) (оценка)

_____ ()
(предмет) (оценка)

Записник бр. _____ од _____ 19____ год.

М. П. ДИРЕКТОР,

Во книшката (индекс) на кандидатите што не положиле сите предмети на класот предвидени со наставниот план, покрај забелешката од претходниот став, се внесува и клаузула: „Според покажаниот успех по сите предмети предвидени со

наставниот план кандидатот го заврши _____ клас на гимназија со општ успех _____“

М. П. ДИРЕКТОР,

Член 39

Записниците и писмените работи од поправните, класните, исполнителните и вонредните испити се чуваат во архивата на гимназијата најмалку 5 години.

Член 40

За полагањето дополнителен испит на лицата што се школувале во странство, а имаат желба да го продолжат школувањето во гимназијата се применуваат прелиминарните за нострификација и еквиваленција на свидетелствата здобиеени во странство.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 41

До донесувањето на посебни прописи за полагањето на поправните, класните, дополнителните и вонредните испити во стручните и уметничките училишта како и учителските и на нив соодветни школи, одредбите на овој правилник сходно ќе се применуваат и на полагањето на испитите во тие училишта.

Член 42

Со влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат:

1. Правилникот за приватните, класните, поправните и дополнителните испити во гимназиите и во вишите одделенија на седмолегките („Службен весник на НРМ“ бр. 16/49 и 13/53);

2. Правилникот за приватните испити во општообразовните училишта („Службен весник на НРМ“ бр. 16/54).

3. Правилникот за приватните (вонредните) и исполнителните испити во стручните училишта („Службен весник на НРМ“ број 29/58 и бр. 1/60).

Член 43

Свој правилник влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 35-265/2

2 јуни 1966 година

Скопје

Републички секретар
за образование, наука и култура,
Славка Георгиева — Андрејевиќ, с. р.

Огласен дел

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Скрупулозниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 28. XII. 1965 година, рег. број 25/65, книга I, е запишана под фирма: Комерцијално-инвестициона банка со седиште во Битола. Предмет на работењето на банката е:

- 1) Ги снабдува стопанските организации со пари за вршење производство и промет (кракорочно кредитирање);
- 2) Дава краткорочни кредити на општествени и граѓански правни лица;
- 3) Дава инвестициони кредити за вложување во основни и трајни обртни средства;
- 5) Обавува девизно работење;
- 5) Ја кредитира станбено-комуналната изградба;
- 6) Го кредитира населението со потрошувачки кредити;
- 7) Прибира слободни парични средства од општествено-правни лица и граѓани;
- 8) Врши платен промет во земјата за сметка на граѓанско-правни лица и граѓаните;
- 9) Води жиро сметки на граѓаните;
- 10) Врши откуп и продажба на странски средства за плаќање;
- 11) Издава обврзници и благатајнички записи;
- 12) Издава банковни гаранции, парични и кредитни писма и отвора акредитиви;
- 13) Врши банкарски работи во име и за сметка на други банки;
- 14) Врши банкарски работи во име и за сметка на општествените фондови и други правни лица;
- 15) Врши и други кредитни и други банкарски работи.

Комерцијално-инвестиционата банка е основана со одлука број 2618 од 23. XII. 1965 година од 119 работни и други организации и општествено политички заедници и тоа: Индустрија „Борис Кидрич“ — Битола, Фабрика за конзерви „Пелагонија“ — Битола, Фабрика за бонбони „Прогрес“ — Битола, „Металец“ — Битола, Фабрика за свила „Илинден“ — Битола, Претпријатие за откуп и продажба на тутун — Битола, Текстилна фабрика „Пелистер“ — Битола, Конзумента млекара „Млекар“ — Битола, Фабрика „Горѓи Наумов“ — Битола, „Лозар“ — Битола, Земјоделска задруга „Црна Река“ — Брод, Земјоделска задруга „Македонија“ — с. Д. Српци, Земјоделска задруга „Гоце Делчев“ — с. Булаково, Земјоделска задруга „Стив Наумов“ — с. Логоварди, Земјоделска задруга „П. Николовски“ — с. Велушина, Земјоделска задруга „Димче Могилчето“ — с. Могила, Земјоделска задруга „Псбела“ — с. Иваневци, Земјоделско стопанство „Нов живот“ — с. Кременица, ЗИК „Пелагонија“ — Битола, Земјоделско сточарско стопанство „11 октомври“ — с. Гнеотино, Земјоделска задруга „Кота 1050“ — с. Дедебалци, Земјоделска задруга „Ј. Георгиев“ — с. Дихово, Претпријатие за транспорт — Битола, Претпријатие за јавни патишта од I и II ред — Битола, „Југотранс“ — Битола, „Јавор“ — Битола, Трговско претпријатие „Вигла“ — Демир Хисар, „Разнопромет“ — Битола, „Агреснаблител“ — Филијала — Битола, „Отпад“ — Битола, „Механика“ — Битола, „Автомонт“ — Битола, Производно претпријатие „Напредок“ — Битола, Управа за изградба и одржување на комунални објекти — Битола, Управа за работни простории — Битола, Комунален завод за социјално осигурување — Битола, Осигурителен завод — Битола, Катастарски уред — Битола, Претпријатие за производство на чадори „Зора“ — Охрид, Фабрика „Лихиџа“ — Охрид, Текстилна конфекција „8 март“ Охрид, „Братство“ — Индустрија — Охрид, Земјоделско стопанство „Градинар“ — Охрид, Земјоделска задруга „Славеј“ — с. Мешешта, „Трудобеник“ — Охрид, Градежно занаетчиска задруга „Искра“ — с. Косел, „Галеб“ — Охрид, Претпријатие за сзерски сообраќај „Виљана“ — Охрид, Претпријатие за ПТТ сообраќај — Охрид, Угостителско претпријатие „Летница“ — Охрид, „Охридски магазин“ — Охрид, „Рибар“ — трговско претпријатие — Охрид, Трговско претпријатие „Витамин“ — Охрид, „Механика“ — Ох-

рид, Градски водовод и канализација — Охрид, Народен музеј — Охрид, Климатско летувалиште „Здраје“ — Охрид, Комунален завод за социјално осигурување — Охрид, Општински комитет на СКМ — Охрид, Печатница „Коста Абрашевиќ“ — Охрид, Винарска визба — Охрид, Претпријатие за откуп и преработка на тутун — Ресен, Земјоделски комбинат „Преспанско јаболко“ — Ресен, Земјоделска задруга „Кисела Вода“ — с. Лева Река, Рибарско стопанство „Шаран“ — с. Перово, ШИП „Преспа“ — Ресен, Трговско претпријатие „Преспанско Езеро“ — Ресен, Конфекциско претпријатие „Пелистер“ — Ресен, „Металец“ — Ресен, Водна заедница „Преспанско Езеро“ — Ресен, ШИК — Кичево, Рудник за изградба „Стово“ — Кичево, Монопол „Треска“ — Кичево, Земјоделско стопанство „Крушино“ — Кичево, Земјоделска задруга „Гоце Делчев“ — с. Карбуница, Шумско стопанство „Сандански“ — Македонски Брод, Шумско стопанство „Караорман“ — Кичево, „Автотранспорт“ — Кичево, Трговско претпријатие „Бор“ — Кичево, Трговско претпријатие „Бистра“ — Кичево, „Жито Македонија“ — Кичево, Трговско претпријатие „Бушова Чешма“ — Македонски Брод, Конфекциска работилница „Олга Мисеска“ — Кичево, Комунален завод за социјално осигурување — Кичево, Фабрика за тули и керамида „Рекорд“ — с. Мрочишта, Фабрика „Стружанка“ — Струга, Тутунов комбинат — Струга, Рибарско стопанство „Летница“ — Струга, Водна заедница „Шум“ — Струга, Шумско производно претпријатие „Јабланица“ — Струга, Град. претпријатие „Дримкол“ — с. Евчани, АТШ „Струга“ — Струга, „Нова трговија“ — Струга, „Нама“ — Струга, Производително занаетчиско претпријатие „Струга, Претпријатие „Нико Дога“ — Крушево, Транспортно претпријатие „Црни Врв“ — Крушево, „Универзал“ — Крушево, Претпријатие за угостителство и туризам — Крушево, Претпријатие „Илинденка“ — Крушево, Здружение на тутунопроизводителите „Мечкин Камени“ — Крушево, Град. претпријатие „Градител“ — Кичево, Древни комбинат „Караорман“ — Струга, ЗИК „Струшко Поле“ — Струга, Собрание на општината Струга, Заеднички осигурителен завод — Струга, Собрание на општината Крушево, Завод за запослување — Охрид, Собрание на општината Кичево, Собрание на општината Македонски Брод, Собрание на општината Битола, Фабрика за тули „Славеј“ — Битола, Индустрија „Иднина“ — Битола, „Електро Македонија“ — Погон — Битола, Собрание на општината Ресен, Собрание на општината Демир Хисар и Претпријатието за производство на тутун „Стив Наумов“ — Битола.

Комунално-инвестиционата банка ќе ја потпишува Илија Петар Ивановски, вршител на должност генерален директор.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 311/65. (83)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 31. XII. 1965 година, рег. број 26/65, книга I, е заливана под фирма: Претпријатие за стопанисување со станбени згради во општествена сопственост со седиште во Битола. Предмет на работењето на претпријатието е: користење, одржување, изградба, купување, продавање и замежување на станбени згради, станови и деловни простории, проширување на материјалната основа на станбеното стопанство заради унапредување на стандардот на становањето и зголемување обемот на станбената изградба, вршење на работи во врска со уредувањето на градското земјиште, како и издавање под закуп на земјишта од општествен имот.

За извршување на работите од претходниот став претпријатието:

— дава на користење станови и издава под закуп деловни простории во согласност со прописите;

— заклучува договори за користење на станови со носители на станарско право на кои им се станот дава на користење;

— заклучува договори за закуп на деловни простории со закупците;

— дава откази на договорите за користење на станови и договорите за закуп на деловните простории кога со пропис за тоа е овластено;

— одредува висина на станарината во согласност со прописите;

— наплатува станарина и закупнина;

— врши инвестиционо одржување на станбените згради и станови, како и текущото одржување на заедничките делови и уреди во станбените згради;

— води евиденција и регистар на станбените згради, становите и деловните простории;

— врши организациони, стручни и технички работи во врска со уредување на градското земјиште за подрачјето на град Битола и градската населба село Горно Оризари;

— склучува договори за издавање под закуп на земјишта од општествена сопственост;

— наплатува закупнина за издадените земјишта од општествена сопственост;

— врши и други работи во врска со стопанското работење (стопанисување) на станбените згради во согласност со прописите и склучените договори за внесување станбени згради и парични средства во фондот за станбените згради на претпријатието.

Претпријатието може да врши и текущото одржување на станбените згради и станови ако тоа собирот на станарите, односно одделни станари на основа договор му го доверат.

Претпријатието е основано од Општинското собрание во Битола, со решение број 03-19165/1 од 21. XII. 1965 година.

Претпријатието ќе го потпишува Јани Јсвановски, директор.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 315/65. (85)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 3. XII. 1965 година, рег. број 73/55, книга V, е запишана под фирма: Индустриска кланица со ладилник во Кичево на Трговското претпријатие на големо „Бистра“ од Кичево. Предмет на работењето на Индустриската кланица е: колење на крупен и ситен добиток за потребите на домашниот пазар и правење на мраз.

Индустриската кланица е основана од Трговското претпријатие на големо „Бистра“ од Кичево, а согласно со одлуката на работничкиот совет бр. 07-990/2 од 16. VI. 1965 година.

Раководител на кланицата е Грујовски Симо, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 167/65. (88)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 17. XII. 1965 година, рег. број 3/55, книга II, е запишана под фирма: Продавница во Кичево на Земјоделската задруга „Пролетер“ од село Горно Дивјајци. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мелнички производи и сточна храна.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Пролетер“ од село Горно Дивјајци, со одобрението од задружниот совет бр. 120 од 24. V. 1965 година и решението на Општинското собрание

Кичево бр. 06-112/1 од 4. XI. 1965 година.

Раководител на продавницата е Ристо Соколовски, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да ја потпишува задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 271/65. (89)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 23. XII. 1965 година, рег. број 8/55, книга II, е запишана под фирма: Продавница број 18 во Прилеп на Трговското претпријатие „Текстил“ од Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на музички инструменти, радиоапарати и прибор, електро материјали и сите уреди за домаќинството.

Продавницата е основана од трговското претпријатие „Текстил“ од Прилеп со одлука од работничкиот совет и одобрението на Општинското собрание во Прилеп број 04-7571/1 од 25. XI. 1965 година.

Раководител на продавницата е Виден Василевски, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 269/65. (93)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 23. XII. 1965 година, рег. број 24/65 — I е запишана под фирма: Комерцијална банка и штедилница, со седиште во Прилеп. Предмет на работењето на банката е:

1. ги снабдува стопанските организации, по пат на краткорочни кредити, со парични средства за производство и промет;

2. дава инвестициони кредити за станбена и комунална дејност и кредити за вложување во трајни обртни средства;

3. прибира слободни парични средства од општествени правни лица и граѓани (влогови на штедења, орочени депозити, издава обврзници и благајнички записи) во склад со позитивните прописи;

4. дава кредити на општествени и граѓанско-правни лица;

5. дава потрошувачки и други кредити на граѓани;

6. врши платен промет во земјата за сметка на граѓанско правни лица и граѓани;

7. издава банкарски гаранции;

8. врши други банкарски работи во име и за сметка на други банки;

9. врши банкарски работи во име и за сметка на општествените фондови и други правни лица.

Банката е основана со одлука од 10. XI. 1965 година и тоа од: Општинското собрание — Прилеп, Тутуновиот комбинат — Прилеп, Земјоделското претпријатие „Прогрес“ — с. Долнени, Занаетчиското претпријатие „Колектив“ — с. Кривогаштани, Земјоделската задруга „Кадица“ — с. Дуничани, Земјоделската задруга „К. Ј. Питу“ — с. Славеј, Фабриката „Микрон“ од Прилеп, Земјоделската задруга „Слога“ — с. Кривогаштани, Претпријатието „Црвени Стени“ — Прилеп, Земјоделската задруга „Богоја Крстевски“ — с. Ерековци, Рудници „Партизан“ — Прилеп, Општа болница — Прилеп, Земјоделската задруга „Орде Чоцела“ — Прилеп, ДИК „Црни Бор“ — Прилеп, Трговското претпријатие „Агромеханика“ — Прилеп, Претпријатието „Металпродукт“ — Прилеп, Трговското претпријатие „Јасен“ — Прилеп, Прилепската пивара — Прилеп, Здравствениот дом — Прилеп, Трговското претпријатие „29 ноемари“ — Прилеп „Инзап“ — Прилеп, Земјоделскиот комбинат „Црна Река“ — с. Тополчани, „Металец“ — Прилеп, Текстилната индустрија

„Билјана“ — Прилеп, Фабриката „Пролетер“ — Прилеп, Трговското претпријатие „Песјак“ — с. Долнени, Фабриката „11 октомври“ — Прилеп, Фабриката „Витаминка“ — Прилеп, Трговското претпријатие „Текстил“ — Прилеп, Земјоделското стопанство „Борка Левата“ — Прилеп, Земјоделската задруга „Мирче Ацев“ — с. Старо Лагово, Земјоделската задруга „Рампо Левката“ — Прилеп, „Мермерен комбинат“ — Прилеп, Земјоделската задруга „Илинден“ с. Долнени, Земјоделската задруга „Моша Пијаде“ с. Мало Коњари и Комуналната банка во Прилеп.

Банката ќе ја потпишува Илија Јановски, в.д. директор.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 283/65. (91)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 31. XII. 1965 година, рег. број 27/65, книга I, е запишано под фирма: Претпријатие за стопанско работење со станбени згради во општествена сопственост, со седиште во Прилеп. Предмет на работењето на претпријатието е:

а) да врши стопанисување со станбени згради, станови и деловни простории во општествена сопственост на подрачјето на Општината Прилеп, под што се подразбира и користење и одржување на станбените згради и деловните простории, како и да предлага мерки за унапредување на станбената изградба;

б) да ги врши работите за уредување на градежното земјиште за подрачјето на Прилеп;

в) да ги проучува проблемите од стопанисувањето со станбениот фонд и деловните простории, уредувањето и користењето на градското земјиште за станбената, комуналната и друга изградба на подрачјето на Општината;

г) да ја одредува висината на станарината во смисла на член 31 од Основниот закон за стопанско работење (стопанисување) со станбените згради во општествена сопственост;

д) да врши инвеститорски услуги на Општината Прилеп, на фондовите на општествено-политичките заедници и на други инвеститори при градењето на градежни објекти и инсталации, како и да гради, кулува и продава станбени згради, станови и деловни простории;

е) да изготвува проекти, инвестициона и техничка документација за свои потреби кои се однесуваат за инвестиционото одржување и модернизација на станбените згради и на деловните простории.

Претпријатието е основано од Општинското собрание Прилеп, со решение број 01-800/1 од 15. XII. 1965 година.

Претпријатието ќе го потпишува, Борис Петровски, в.д. директор.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 308/65. (92)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 797, страна 695, книга III, е запишана под фирма: Железничко транспортно претпријатие од Скопје — Служба за стопанисување со станбените згради — Скопје. Предмет на работењето на службата е: стопанисување со станбени згради чии носител на правото на користење е Железничкото транспортно претпријатие — Скопје, во рамките на правата и должностите определени со Основниот закон за стопанско делување (стопанисување) со станбените згради во општествена сопственост.

Службата за стопанисување со станбени згради е основана од работничкиот совет на Железничкото транспортно претпријатие — Скопје, со одлука број 2740 од 30. XII. 1965 година.

Службата за стопанисување со станбени згради ќе ја потпишуваат задолжуваат и раздолжуваат, во границите на овластувањето Темелко Стојановски, в.д. раководител и Димуневски Душко, книговодител.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 11/66. (127)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 169, страна 484, книга II, е запишан под фирма: Градежно претпријатие „Пелагонија“ од Скопје — Погон за стопанисување со станбените згради, становите и зградите наменети за сместување и исхрана на работниците — Скопје, кеј „13 ноември“. Предмет на работењето на погонот е: Ке ги врши сите работи за одржување на зградите, ке ја собира станарината, цената на сместувањето и исхраната од работниците кој користат сместување и исхрана на самачките хотели, ќе врши анализи, односно ќе изготвува техничка документација и ќе дава предлози за станбена изградба и други работи во врска со оваа дејност.

Погонот е основан од работничкиот совет на Градежното претпријатие „Пелагонија“ од Скопје со одлука на работничкиот совет број 15922 од 28. XII. 1965 година.

Погонот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Ангелков Наце Тодор, в.д. директор, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 739/65. (129)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 429, страна 531, книга II, е запишана под фирма: Земјоделски комбинат „Вардар“ од село Градско — Продавница во Титов Велес, улица „Јане Сандански“ број 27. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на сопствена добиточна храна на мало.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Земјоделскиот комбинат „Вардар“ — Градско, а согласно со решението на Собранието на општината Титов Велес број 03-11041/1 од 17. XII. 1965 година.

Раководител на продавницата е Апостолски Ристо

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 726/65. (141)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 24. XI. 1965 година, рег. број 37/55, книга III, е запишана под фирма: Трговска продавница број 4 во Струга на Трговското претпријатие „Народен магазин“ од Струга. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на канцелариски материјал, хартија, прибор за пишување и школски прибор, тутунови преработки, кибрит и прибор, растурање на весници и повремени списанија, поштенски, таксови и судски марки и вредносници.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Народен магазин“ од Струга, со одлука на работничкиот совет бр. 780 од 20. XI. 1965 година и одобрението на Општинското собрание Струга број 07-10806/1 од 23. XI. 1965 година.

Раководител на продавницата е Дуќоски Димитри, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 268/65. (51)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 2. XII. 1965 година, рег. број 23/65, книга I, е задишана под фирма: Градилиште број 10 во Битола на Градежното претпријатие „Пелагонија“ од Скопје. Предмет на работењето на градилиштето е: ќе изведува градежни објекти и тоа: високоградба, хидроградба и мелиорации.

Градилиштето е основано од Градежното претпријатие „Пелагонија“ од Скопје, со одлука на работничкиот совет бр. 12663 од 26. X. 1965 година и одлуката на Градежното претпријатие „Виграп“ од Битола број 2334 од 30. IX. 1965 година.

Градилиштето ќе го потпишува Васко Бошевски, раководител.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фр. бр. 277/65. (84)

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ

Загубениот округли печат на Средно-медицинското училиште за медицински техничари во Тетово под назив: „Средно-медицинско училиште за медицински техничари — Тетово“, се огласува за неважен. (3385)

Загубениот округли печат на Основното училиште „Братство единство“ — Тетово под назив: „Основно училиште „Братство единство“ — Тетово“ се огласува за неважен. (3138)

Загубениот округли печат на Земјоделската задруга „Блажо Тодоровски“, с. Ресава, Титоввелешко, под назив: „Земјоделска задруга „Блажо Тодоровски“, с. Ресава, Титоввелешко“, се огласува за неважен. (3607)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ

Воена книшка издадена од Дубровник на име Теки В. Еминовски, с. Крани, Ресен. (3344)

Воена легитимација бр. 810, издадена од В.О. — Т. Велес на име Мирко Пана Христовски, ул. „Палак Платина“ бр. 3, Т. Велес. (3358)

Ученичка книшка за VI одделение, издадена од Осмолетката „Стив Наумов“ — Скопје на име Сашо Петровски, ул. „761“ бр. 13, Скопје. (3427)

Здравствена легитимација бр. 1890, издадена од КЗСО — Кочани на име Благојчо Стојан Стаменков, с. Чифлик, Кочани. (2702)

Работна книшка бр. 274720 на име Тригун Крстевски, с. Сиричино, Тетово. (2703)

Здравствена легитимација на име Иван Давидовски, с. Стенче, Тетово. (2704)

Работна книшка бр. 8931/185551 на име Илми Адеми, с. Желино, Тетово. (2705)

Здравствена легитимација бр. 25075 на име Јаким Писевски, с. Брвеница, Тетово. (2706)

Здравствена легитимација бр. 26117, издадена од ЗСО — Тетово на име Благоја С. Велјаноски, ул. „Борче Кочоски“ бр. 8, Тетово. (2707)

Здравствена легитимација бр. 4343, издадена од КЗСО — Филијала — Дебар на име Далип Шакира Меш, с. Спас, Дебар. (2709)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Крушево на име Славка Ванчо Ристевска, Крушево.

Работна книшка бр. 2359 на име Петре Р. Радевски, с. Тажево, Македонски Брод. (2711)

Свидетелство бр. 11-927, издадено од ЕМСУЦ на име Петре Р. Радевски, с. Тажево, Македонски Брод.

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Филијала — Ресен на име Нанчо Недановски, с. Златари, Ресен. (2713)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Филијала — Ресен на име Сузана Усеновска, ул. „Мите Трајчев“ бр. 22, Ресен. (2714)

Здравствена легитимација на име Петко Стојан Цветков, с. Долно Лисиче, Скопје. (2716)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Битола на име Милан Јанко Петровски, ул. „Димитрие Туцовик“ бр. 46, Битола. (2717)

Свидетелство за завршено I и II година медицинско училиште, издадено од Медицинското училиште во Битола на име Љубица Димитриевска, ул. „Црвена Вода“ бр. 1в, Битола. (2718)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Еленаца Богосевска, ул. „Хр. Карпош“, Битола. (2719)

Здравствена легитимација бр. 4801, издадена од ЗСО — Тетово на име Сика П. Кузмановска, с. Тетово, Тетово. (2720)

Здравствена легитимација бр. 7086, издадена од КЗСО — Гостивар на име Абас Јусуфи, с. Врапчиште, Гостивар. (2721)

Здравствена легитимација бр. 335 на име Исмаил Цемали, ул. „Кумановска“ бр. 6, Тетово. (2722)

Работна книшка бр. 7771 на име Стојан Богдановски, с. Непроштено, Тетово. (2723)

Свидетелство бр. 03531 за завршена I година средно економско училиште на име Мирјана К. Герѓеска, Гостивар. (2724)

Свидетелство бр. 14, од III клас издадено од Гимназијата „Јосип Броз Тито“ — Битола на име Мило Богдановски, ул. „Стиф Наумов“ бр. 116, Битола. (2725)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Милица Михајлова, ул. „Дим. Туцовик“ бр. 52, Битола. (2726)

Работна книшка бр. 30351, издадена од Битола на име Младина Попска, булевар „1 мај“ бр. 1, Битола. (2727)

Работна книшка бр. 28762, издадена од Битола на име Стојна Бурлиовска, ул. „Ворименка“ бр. 475, Битола. (2728)

Здравствена легитимација бр. 85150, издадена од ЗСО — Битола на име Јагода Кутлешовска, ул. „Кале Лалево“, Битола. (2729)

Здравствена легитимација бр. 8908, издадена од КЗСО — Филијала — Струга на име Шефије Хани, с. Велешта, Струга. (2730)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од КЗСО — Филијала — Ресен на име Ифка Сулејманова, с. Грнчари, Ресен. (2733)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од КЗСО — Филијала — Ресен на име Емине Еминовска, с. Грнчари, Ресен. (2731)

Здравствена легитимација на име Ванчо Никола Нацев, ул. „Фонд“ бр. 13, Т. Велес. (2734)

Здравствена легитимација на име Софка Ставрова, ул. „Пролетерска“ бр. 7, Кавадарци. (2735)

Здравствена легитимација бр. 5146, издадена од КЗСО — Филијала — Пробиштип на име Здраве Арсов, с. Грзилевци, Пробиштип. (2736)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Св. Николе на име Милка Г. Дејанова, с. Амзабегово, Св. Николе. (2737)

Здравствена легитимација на име Стојко Трајковски, с. Ајватоци, Скопје. (2738)

Здравствена легитимација бр. 8739, издадена од КЗСО — Филијала — Струга на име Али Дервиш Кура, с. Велешта, Струга. (2739)

Здравствена легитимација на име Бесим Љаџифоски, с. Лабуништа, Струга. (2740)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Филијала — Делчево на име Мира Ангелова, Делчево. (2741)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Даница Ристевска, Скопје. (2742)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Адем Бислими, Скопје. (2743)

Воена книшка издадена од Воен отсек — Кичево на име Ангелко Дилевски, Скопје. (2744)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ристо Костовски, Скопје.

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Училиштето „В. Главинов“ — Скопје на име Јован Ј. Костадиновски, Скопје. (2746)

Здравствена легитимација бр. 10641, издадена од ЗСО — Скопје на име Петар Георгиевски, Скопје.

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Радојка Манојлова, Скопје. (2748)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Благоја Боцев, Скопје. (2749)

Пасош издаден од СВР — Скопје на име Раим Абди, Скопје. (2750)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Љубица Ристова, Скопје. (2751)

Здравствена легитимација бр. 216956, издадена од ЗСО — Скопје на име Милка Пепељаровиќ, Скопје. (2752)

Здравствена легитимација бр. 381726, издадена од ЗСО — Скопје на име Ангелина Спасевска, н. Сингелиќ, Скопје. (2753)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „Доситеј Обрадовиќ“ — Скопје на име Веле Ивановски, Скопје. (2754)

Здравствена легитимација бр. 456926, издадена од ЗСО — Скопје на име Себеад Шаип Доки, Скопје. (2755)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Никодин Раевски, Скопје. (2756)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Бранко С. Гокиќ, Скопје. (2757)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Вангел Јовчевски, Скопје. (2758)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Симеон Георгиев, Скопје. (2759)

Здравствена легитимација бр. 188139, издадена од ЗСО — Скопје на име Стојан Р. Мишановски, Скопје. (2760)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Амет Рамадани, Скопје. (2761)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јелица Николиќ, Скопје. (2762)

Здравствена легитимација бр. 398013, издадена од ЗСО — Гевгелија на име Миливоје Т. Гурѓевиќ, Скопје. (2763)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Исмет Љачи, Скопје. (2764)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ванко Јаневски, Скопје. (2765)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Нури и Хамдија Хазирови, Скопје.

Здравствена легитимација бр. 52978, издадена од ЗСО — Скопје на име Сузана Георгиева, Скопје.

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Незо Хамзиќ, с. Десово, Прилеп.

Здравствена легитимација бр. 18754, издадена од ЗСО — Филијала — Радовиш на име Васка Трпкова, ул. „Мирче Ацев“ бр. 86, Радовиш. (2769)

Здравствена легитимација бр. 26068, издадена од ЗСО — Тетово на име Милица Гавровска, с. Раотинце, Тетово. (2770)

Ученичка книшка бр. 29, издадена од Економското училиште „Чеде Филиповски“ — Гостивар на име Менуша Костоска, с. Д. Ваница, Гостивар.

Здравствена легитимација бр. 10695, издадена од КЗСО — Филијала — Берово на име Мира Стојанова Ајтарска, ул. „М. Тито“ бр. 15, Пехчево.

Здравствена легитимација на име Миле Младеновски, Г. Петров. (2773)

Работна книшка издадена од Комунален завод за запослување на работници — Битола на име Љезда Мицеска, ул. „Ш. Камен“ бр. 18, Битола.

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Училиштето „Даме Груев“ — Битола на име Веселинка А. Миркова, ул. „Врполе“ бр. 2, Битола.

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Горги Шемоски, с. Могила, Битола. (2776)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Пецо Крстановски, с. Лисолај, Битола.

КОНКУРСИ

СОВЕТОТ НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА ПРИ ЕЛЕКТРО-МАШИНСКИОТ УЧИЛИШЕН ЦЕНТАР — СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на упразнетите работни места за наставен персонал во Електро-машинскиот училишен центар — Скопје, за учебната 1966/67 година:

- | | |
|--|---|
| 1. Дипломиран инженер — професор по машинска група | 2 |
| 2. Дипломиран инженер — професор по електро група | 2 |
| 3. Професор по математика со нацртна геометрија | 1 |

У С Л О В И:

За сите работни места висока школска спрема. Личниот доход според Правилникот за личен доход во училишниот центар.

Учесниците на конкурсот должни се со молбата да ги приложат доказите за школската образование и работното искуство.

Конкурсот е отворен до 20-VIII-1966 година.

Советот на Медицинскиот центар во Охрид, врз основа на одобрението од Републичкиот секретаријат за народно здравје и социјална политика на СР Македонија,

распишува

К О Н К У Р С

за упатување лекари на специјализација по следните грани на медицината:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Општа хирургија | 1 раб. место |
| 2. Акушерство и гинекологија | 1 „ |
| 3. Интерни болести | 1 „ |
| 4. Физикална медицина и рехабилитација | 1 „ |
| 5. Неуропсихијатрија | 1 „ |
| 6. Педијатрија | 1 „ |
| 7. Општа медицина | 2 „ |

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите предвидени со Правилникот за специјализација на здравствените службеници од I врста.

Молбите таксирани со 50 динари таксени марки и потребните документи по член 2 од Правилникот да се достават до Медицинскиот центар — Охрид.

Предимство имаат лекарите на работа при Медицинскиот центар — Охрид.

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

КОМИСИЈАТА ЗА ИЗБОР И ИМЕНУВАЊА НА
СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА ШТИП

О Б Ј А В У В А

Дека Собранието на општината — Штип ќе изврши избор на двајца судии за Општинскиот суд во гр. Штип.

Кандидатите покрај општите услови за засновување на работен однос треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

1. да имаат завршено правен факултет;
2. да имаат положено правосуден испит; и
3. да се државјани на СФРЈ.

Пријавувањето трае 30 дена од објавувањето.

Молбите со биографија и документи во врска со условите под точка 1, 2 и 3 да се доставуваат до Комисијата за избор и именувања на Собранието на општината Штип. (853)

Врз основа на член 47 од Законот за изградба на инвестициони објекти („Сл. весник на СРМ“ бр. 33/62), Претпријатието за водовод и канализација на град Скопје — Скопје објавува

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

за изградба на инвестиционите објекти:

1. Цевоводот Рашче II од разделниот објект во Рашче до Горче Петров во должина од иц 10.300 метри градежен дел.

2. Резервоар за вода „Газибаба“ — градежен дел.

Претсметковната вредност на објектот — цевоводот Рашче II изнесува 8.350.000,00 нови динари.

Претсметковната вредност на објектот — резервоарот „Газибаба“ изнесува 1.420.000,00 нови динари.

Наддавањето и за двата објекта ќе се одржи во просториите на претпријатието, барака I, 15 дена по денот на објавувањето на наддавањето во „Службен весник на СРМ“, со почеток во 8 часот.

Рок за завршување на работите на цевоводот Рашче II е 1. VII. 1967 година.

Рок за завршување на работите на резервоарот „Газибаба“ е 31. XII. 1966 година.

Целокупната инвестициона документација и за двата објекта може да се види во просториите на претпријатието секој ден од 06 до 13 часот.

Учесниците во наддавањето се должни да достават:

1. доказ за регистрацијата на работната организација,
2. понуда во затворен плик,
3. список на целокупната механизација во исправна состојба, која доаѓа во предвид за употреба според проектот и тоа само за објектот — цевовод Рашче II,

4. потврда за положена кауција во висина од 1% од претсметковната вредност на објектите,
5. полномошно за претставникот кој полноважно ќе ја застапува работната организација во наддавањето и во нејзино име ќе ја потпише изјавата за прифаќање на понудените услови и записникот на наддавањето.

Во понудата потребно е посебно да биде наведено:

1. понудена вкупна цена за изведување на работите со цифри и слова,
2. претсметка во единечни цени на понудувачот составена на оригинална претсметка со опис и количина на работите од инвеститорот,
3. услови за изведување на непредвидени работи,
4. согласност за прифаќање на посебните услови.

СОДРЖИНА

Страна

79. Указ за прогласување на Законот за укинување на окружните судови во Куманово, Охрид, Тетово и Титов Велес — Закон за укинување на окружните судови во Куманово, Охрид, Тетово и Титов Велес	265
80. Указ за прогласување на Законот за изменување на Законот за подрачјата на општинските и окружните судови од општа надлежност во Социјалистичка Република Македонија — Закон за изменување на Законот за подрачјата на општинските и окружните судови од општа надлежност во Социјалистичка Република Македонија	265
81. Указ за прогласување на Законот за изменување на Законот за подрачјата на окружните стопански судови во Социјалистичка Република Македонија — Закон за изменување на Законот за подрачјата на окружните стопански судови во Социјалистичка Република Македонија	266
82. Указ за прогласување на Законот за надоместоците на сведоците, вештаците и толкувачите во управната постапка — Закон за надоместоците на сведоците, вештаците и толкувачите во управната постапка	266
83. Указ за прогласување на Законот за јавното правобранителство — Закон за јавното правобранителство	268
84. Одлука за надоместоците на судните-поротници на окружните судови, стопанските судови и Врховниот суд на Македонија и за наградите на судните-поротници на стопанските судови	270
85. Одлука за дополнување на Одлуката за определување на јавни патишта од II и III ред	270
86. Правилник за полагање на поправните, класните, дополнителните и вонредните испити во гимназијата	271